

Јосиф ДИМЕСКИ, Трајче МАНЕВ,  
Борче ИЛИЕВ, Митко НАЦЕВСКИ

## ИСПИТУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИТЕ И МЕХАНИЧКИТЕ СВОЈСТВА НА ПЛОЧИТЕ ОД ИВЕРКИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОД ОРИЗОВА ЛУШПА И ДРВО

### 1. ВОВЕД

Плочите од иверки се плочести материјали од делч на дрво или други лигноцелулозни материјали кои се врз со некои органски или минерални врзива со учество на е или повеќе услови како што се: топлина, притисок, катализатор и друго. Од самата дефиниција може да се заклучи дека суровина за производство на плочи од иверки се дрвото одрвенетите делови на едногодишни растенија, врзивни средства и додатоци.

Сé поголемиот недостиг на дрво ја наметнува потреба од користење на отпадоци од дрво и нус-производи од земјоделски растенија како што се: лозови прачки, стеблици, сончоглед, стеблици од тутун, стеблици од памук, ориз, лушпа и слично. Потребно е да се нагласи дека набројаните земјоделски нус-производи до денес не се искористени. Најчесто овие нус-производи се горени на земјоделските површини каде што се создаваат или пак во индустриските капацитети каде што се одделуваат. Во секој случај, горенето на овие производи претставува одредена тешкотија и опасност за пожар, од една страна, а од друга страна, во таквото им уништување доаѓа до загадување на човековата околина.

### 2. ЦЕЛ НА ИСПИТУВАЊЕТО

Како резултат на недостигот на дрво како суровина изработка на плочи од иверки и како резултат на одредените тешкотии што се јавуваат со нус-земјоделските производи потребно е овие отпадоци да се искористат. Основната при поставувањето на оваа проблематика ни беше да ги трансформираме отпадоците што се јавуваат во производството на ориз, односно оризовата лушпа, во плочи од иверки. Секако поставувањето на оваа цел имавме предвид дека ќе се постават одредени тешкотии па затоа си поставивме за цел оризовата лушпа да ја мешаме со иверки од дрво.

### 3. МЕТОД НА РАБОТА

Како основна сировина за производство на плочи од иверка во ова наше испитување представува оризовата лушпа и иверката од дрво. Потребно е да се подвлече дека во СР Македонија се јавуваат отпадоци од оризовата лушпа во износ од 7.500 тони.

Во поставената методологија за производство на плочи од иверки се произведувани трислојни плочи. Површинските слоеви во сите плочи што се произведени се изработени од иверки на дрво, додека за средниот слој се направени пет комбинации, и тоа:

I комбинација: оризова лушпа 0% и иверки од дрво 100%, ознака  $O_1$

II комбинација: оризова лушпа 25% и иверки од дрво 75%, ознака  $O_2$

III комбинација: оризова лушпа 50% и иверки од дрво 50%, ознака  $O_3$

IV комбинација: оризова лушпа 75% и иверки од дрво 25%, ознака  $O_4$

V комбинација: оризова лушпа 100% и иверки од дрво 0%, ознака  $O_5$

Од секоја комбинација се изработени по 4 плочи, кои се исечени во проби за испитување на квалитетните својства на плочите од иверки.

### 4. РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊАТА

Сите проби се испитувани по важечките југословенски стандарди, а се испитани следните квалитетни својства:

- дебелина на плочите од иверки,
- волумна маса,
- абсолютно впивање на вода,
- релативно впивање на вода,
- абсолютно дебелинско бабрење,
- релативно дебелинско бабрење,
- јакост на раслојување,
- јакост на поместување,
- јакост на совивање.

Добиените резултати од овие испитувања се пресметани со варијационо-статистичка метода и вредностите од овие пресметувања се дадени во табелите од 1 до 9. Исто така идеални од овие својства се дадени и на дијаграмите на слики 1 и 2.

СТАТИСТИЧКИ ВРЕДНОСТИ НА КВАЛИТЕТНИТЕ СВОЈСТВА НА ПЛОЧИЧЕ ОД ИВЕРКИ  
ДОБИЕНИ ОД ОРИЗОВА ЛУШПА

ДЕБЕЛИНА

Табела 1

Ред. брой	Број на проба	$X_{\text{мин}}$	$X_{\text{мак}}$	$\bar{X}$	$\pm \sigma_{\bar{X}}$	$\sigma$	$\pm \varphi_{\sigma}$	$\varphi$	$\pm \varphi_{\varphi}$
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	%	
1.	0 <sub>1</sub>	12	16,58	17,08	16,8633 $\pm$ 0,0520	0,1827 $\pm$ 0,0370	1,08	$\pm$ 0,22	
2.	0 <sub>2</sub>	12	16,48	17,08	16,8017 $\pm$ 0,1100	0,3808 $\pm$ 0,0780	2,26	$\pm$ 0,46	
3.	0 <sub>3</sub>	12	16,86	17,54	17,1300 $\pm$ 0,0720	0,2490 $\pm$ 0,0510	1,45	$\pm$ 0,30	
4.	0 <sub>4</sub>	12	16,42	16,82	16,5900 $\pm$ 0,0360	0,1246 $\pm$ 0,0250	0,75	$\pm$ 0,16	
5.	0 <sub>5</sub>	12	16,58	16,80	16,6830 $\pm$ 0,0200	0,0689 $\pm$ 0,0140	0,41	$\pm$ 0,08	

ВОЛУМНА ТЕЖИНА Табела 2

		$\Gamma P/cm^3$	$g/cm^3$	$\Gamma P/cm^3$	$g/cm^3$	%		
6.	0 <sub>1</sub>	12	0,5511	0,6914	0,6467 $\pm$ 0,0119	0,0445 $\pm$ 0,0085	6,41	$\pm$ 1,31
7.	0 <sub>2</sub>	12	0,6156	0,6914	0,6467 $\pm$ 0,0119	0,0445 $\pm$ 0,0085	6,41	$\pm$ 1,31
8.	0 <sub>3</sub>	12	0,6092	0,7162	0,6578 $\pm$ 0,0074	0,0259 $\pm$ 0,0052	3,92	$\pm$ 0,80
9.	0 <sub>4</sub>	12	0,6092	0,7183	0,6745 $\pm$ 0,0093	0,0321 $\pm$ 0,0065	4,76	$\pm$ 0,97
10.	0 <sub>5</sub>	12	0,6469	0,7031	0,6754 $\pm$ 0,0042	0,0146 $\pm$ 0,0030	2,16	$\pm$ 0,44

АПСОЛУТНО ВПИВАЊЕ НА ВОДА 2 ЧАСА

Табела 3

Ред. број	Ознака проба	Број на проба	$X_{\min}$	$X_{\max}$	$\bar{X}$	$\pm \sigma_{\bar{X}}$	$\sigma$	$\pm \sigma_{\sigma}$	$\nu$	$\pm \varphi_{\nu}$
			8г	8г	8г		8г		8г	
1.	0 <sub>1</sub>	40	2,7	5,4	3,722	$\pm 0,128$	0,812	$\pm 0,091$	21,82	$\pm 2,44$
2.	0 <sub>2</sub>	40	0,2	3,4	1,885	$\pm 0,139$	0,883	$\pm 0,099$	46,79	$\pm 5,23$
3.	0 <sub>3</sub>	40	1,3	3,4	2,452	$\pm 0,102$	0,645	$\pm 0,721$	26,33	$\pm 2,94$
4.	0 <sub>4</sub>	40	1,3	5,6	3,072	$\pm 0,182$	1,150	$\pm 0,128$	37,42	$\pm 4,18$
5.	0 <sub>5</sub>	40	0,7	2,3	1,380	$\pm 0,067$	0,428	$\pm 0,480$	31,10	$\pm 3,48$

РЕЛАТИВНО ВПИВАЊЕ НА ВОДА 2 ЧАСА

Табела 4

			%	%	%	%	%	
6.	0 <sub>1</sub>	40	38,89	117,31	60,655	$\pm 3,640$	23,004	$\pm 2,572$
7.	0 <sub>2</sub>	40	10,14	68,00	32,423	$\pm 2,642$	16,702	$\pm 1,868$
8.	0 <sub>3</sub>	40	18,31	75,56	43,003	$\pm 2,542$	16,073	$\pm 1,797$
9.	0 <sub>4</sub>	40	22,81	100,00	55,069	$\pm 3,003$	18,983	$\pm 2,123$
10.	0 <sub>5</sub>	40	12,96	53,49	24,593	$\pm 1,403$	8,869	$\pm 0,992$

## АПСОЛУТНО ДЕБЕЛИНСКО БАБРЕЊЕ 2 ЧАСА

табела 5

Ред. број	Број на проба	X <sub>мин</sub>	X <sub>макс</sub>	$\bar{X}$		$\sigma$	$\varphi_{\sigma}$	U	$\pm$ $\varphi_u$
				ММ	ММ				
1.	0 <sub>1</sub>	40	1,35	2,25	1,755 $\pm$ 0,455	0,287 $\pm$ 0,032		16,38 $\pm$ 1,83	
2.	0 <sub>2</sub>	40	1,07	1,54	1,226 $\pm$ 0,165	0,104 $\pm$ 0,032		16,38 $\pm$ 1,83	
3.	0 <sub>3</sub>	40	0,63	1,58	0,091 $\pm$ 0,353	0,223 $\pm$ 0,025		20,48 $\pm$ 2,29	
4.	0 <sub>4</sub>	40	1,08	1,82	1,400 $\pm$ 0,329	0,208 $\pm$ 0,023		14,84 $\pm$ 1,66	
5.	0 <sub>5</sub>	40	0,34	1,09	0,795 $\pm$ 0,440	0,278 $\pm$ 0,031		5,16 $\pm$ 3,93	

## РЕЛАТИВНО ДЕБЕЛИНСКО БАБРЕЊЕ 2 ЧАСА

табела 6

		%	%	%	%	%	%
6.	0 <sub>1</sub>	40	7,81	13,20	10,211 $\pm$ 0,251	1,592 $\pm$ 0,178	15,59 $\pm$ 1,74
7.	0 <sub>2</sub>	40	6,20	9,23	7,279 $\pm$ 0,104	0,659 $\pm$ 0,073	9,05 $\pm$ 1,01
8.	0 <sub>3</sub>	40	3,54	9,56	6,364 $\pm$ 0,215	1,359 $\pm$ 0,152	21,35 $\pm$ 2,39
9.	0 <sub>4</sub>	40	6,43	10,90	8,396 $\pm$ 0,198	1,255 $\pm$ 0,140	14,94 $\pm$ 1,67
10.	0 <sub>5</sub>	40	0,03	6,67	4,641 $\pm$ 0,210	1,326 $\pm$ 0,148	28,58 $\pm$ 3,20

ЈАКОСТ НА РАСЛОЈУВАЊЕ

Табела 7

Ред. брой	Ознака проба	Број на проба	$X_{\min}$	$X_{\max}$	$\bar{X}$	$\pm \sigma_x$	$\sigma$	$\pm \varphi_\sigma$	$v$	$\pm \varphi$
			N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>					
1.	0.1	40	0,355	1,032	0,577 ± 0,028	0,178 ± 0,020	30,85	± 3,45		
2.	0.2	40	0,157	0,412	0,259 ± 0,011	0,070 ± 0,008	26,98	± 3,02		
3.	0.3	40	0,087	0,297	0,144 ± 0,008	0,050 ± 0,006	35,07	± 3,92		
4.	0.4	40	0,032	0,117	0,062 ± 0,003	0,018 ± 0,002	40,70	± 4,55		
5.	0.5	40	0,012	0,182	0,043 ± 0,003	0,017 ± 0,002	40,70	± 4,55		

ЈАКОСТ НА ПОМЕСТУВАЊЕ


Табела 8

		$N/mm^2$	$N/mm^2$	$N/mm^2$	$N/mm^2$	$N/mm^2$
6.	0.1	40	0,142	0,413	0,231 ± 0,011	0,071 ± 0,008
7.	0.2	40	0,063	0,165	0,103 ± 0,004	0,028 ± 0,003
8.	0.3	40	0,035	0,119	0,057 ± 0,003	0,020 ± 0,002
9.	0.4	40	0,013	0,047	0,025 ± 0,001	0,007 ± 0,001
10.	0.5	40	0,005	0,033	0,017 ± 0,001	0,007 ± 0,001


Табела 9

## ЈАКОСТ НА СВИВАЊЕ

Ред. брой	Ознака проба	Број на проба	$\chi_{\min}$	$\chi_{\max}$	$\bar{\chi}$	$\pm \varphi_{\bar{\chi}}$	$\sigma$	$\pm \varphi_{\sigma}$
			N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>
1.	0 <sub>1</sub>	20	7,28	14,84	11,384 ± 0,514	2,298 ± 0,364	20,20 ± 3,18	
2.	0 <sub>2</sub>	20	6,17	13,24	9,570 ± 0,454	2,028 ± 0,321	21,19 ± 3,35	
3.	0 <sub>3</sub>	20	5,25	4,67	8,815 ± 0,487	2,179 ± 0,345	24,73 ± 3,91	
4.	0 <sub>4</sub>	20	4,58	10,37	7,215 ± 0,430	1,920 ± 0,304	26,61 ± 4,21	
5.	0 <sub>5</sub>	20	2,23	10,30	5,059 ± 0,534	2,339 ± 0,378	47,21 ± 7,47	



Сл.1. Влијание на учеството на оризовата лушпа во средниот слој на плочите од иверка врз дебелинското бабрење



Сл.2. Влијание на учеството на оризова лушпа во средниот слој на плочите од иверка врз јакоста на совиување и јакоста на раслојување

## 5. ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧОЦИ

Произведените плочи со мешање на иверот во средниот слој, и тоа на дрво и оризова лушпа во однос од 0% до 100%, ги имаат следните вредности (за средните вредности)

- дебелина од 16,80 до 17,13 mm,
- водумна тежина од 0,647 до 0,675 gr/cm<sup>3</sup>,
- релативно впливање на вода за 2 часа потопување 53,49 до 117,31%,
- релативно дебелинско бабрење за 2 часа потопување од 4,64 до 10,21%,
- јакост на поместување од 0.017 до 0.231 N/mm<sup>2</sup>,
- јакост на раслојување од 0.043 до 0.577 N/mm<sup>2</sup>,
- јакост на совивање од 5,05 до 11,38 N/mm<sup>2</sup>.

Плочите од иверки што се произведени во површински слој од ивер на дрво, а во средниот слој од ивер на ориз лушпа помешана со ивер од дрво со учество од 0 до 100%, однос на квалитетните својства не ги задоволуваат барањата за квалитетни плочи од иверки за општа употреба според JUS-стандартите.

Потребно е да се подвлече дека произведените плочи што беа предмет на ова испитување можат да се користат како изолациони плочи од иверки. Нивната намена може да биде изработка на преградни сидови кои што не се носечка и струкција, но исто така и за обложување на сидови и тавани.

## Л и т е р а т у р а

1. Димески J., Проучување на физичко-механичките својства на плочите од иверки од производните капацитети на индустријата на СР Македонија, ГЭШФС 28/1978
2. Димески J., Физичко-механичка својства дрвних плоча верица) добијених на бази храстовине у комбинацији са угим дрвним материјалима и применом различитих везивних едстава. Докторска дисертација, Београд 1980
3. Димески J., Користење на чеппресот за производство плочи од иверки. Ш.П., 5-6/82, Скопје
4. Стефановски B., За својствата на еднослојните плочи иверка. Ш.П., Скопје 1968
5. Стефановски B., Прилог кон проучувањето на некои ојства на иверестите плочи произведени од прачки на вино-лоза. Ш.П., Скопје 1974
6. Јосифов H., Лозовите прачки като сировина за производство на плочи од честички. ВСИ, Софија, том 22, 1977
7. Јосифов H., Динков B., Производство изолационих плит древесной коры. Москва 1979
8. Krpan J., Ispitivanje iverica iz pozdera. "Drvna industrija", 11-12/62, Zagreb
9. Petrović S., Prilog istraživanja i svojstva lakiha iverica. "Drvna industrija", 5-6/68, Zagreb

## Zusammenfassung

### UNTERSUCHUNGEN DIE PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN VON SPANPLATTEN AUS SCHALE VON REIS UND HOLZ

Josif DIMESKI, Trajce MANEV,  
Borce ILIEV, Mitko NACEVSKI

Die wichtigsten Ergebnisse von Untersuchungen sind folgende:

#### 1. Physikalischen Eigenschaften

- Dicke.....16,8 bis 17,13 mm.
- Rohdichte.....0,647 bis 0,675 gr/cm<sup>3</sup>.
- Wasseraufnahme (2 Stunde)....53,49 bis 117,31%.
- Quellung (2 Stunde).....4,64 bis 10,21%.

#### 2. Mechanischen Eigenschaften

- Querzugfestigkeit.....0,043 bis 0,577 N/mm<sup>2</sup>
- Scherfestigkeit.....0,017 bis 0,231 N/mm<sup>2</sup>
- Biegefestigkeit.....5,05 bis 11,38 N/mm<sup>2</sup>